



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излегуе два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. —
Огласите по тарифата. — Чековна сметка
№г. 62324. — Поштарина платена во
готово.

Вторник, 18 јули 1946

БЕЛГРАД

БРОЈ 57

ГОД. II

Цена на овој број е 3.— дин. — Препла-
тата изнесуе 350.— дин. за полугодие,
или 700.— дин. за цела 1946 година. —
Редакција: Бранкова бр. 20. — Телефон:
Редакција 28-838, Администрација 22-619

397.

УКАЗ

По предлог на Владата на Федеративната На-
родна Република Југославија, а на основа членот 74
точка 16 Уставот, Президиумот на Народната скуп-
штина на Федеративната Народна Република Југо-
славија

прогласуе

за установи од општодржавно значење санато-
риумите Гољник и Тополшница (Словенија).

У. бр. 350

10 јули 1946 година

Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративната Народна Република Југославија

Секретар,

Миле Перуничич, с. р.

Претседател,

др. Иван Рибар, с. р.

398.

На основа чл. 31 Законот за војните воени инва-
лиди, по предлог на Министерот на народната
одбрана, Владата ФНРЈ пропишуе

УРЕДБА

ЗА ИНВАЛИДСКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Член 1

На војните воени инвалиди им припаѓа месечна
инвалиднина, и тоа:

	Дин.
На инвалиди на I група со 100% неспо- собност, на кои што им е за обичниот живот потребна уште и тугја помош — — —	2.000.—
на инвалиди на II група со 100% неспособност	2.000.—
„ „ „ III „ „ 90% „	1.800.—
„ „ „ IV „ „ 80% „	1.600.—
„ „ „ V „ „ 70% „	1.300.—
„ „ „ VI „ „ 60% „	1.100.—
„ „ „ VII „ „ 50% „	900.—
„ „ „ VIII „ „ 40% „	600.—
„ „ „ IX „ „ 30% „	500.—
„ „ „ X „ „ 20% „	400.—

Член 2

На војните воени инвалиди од I група покрај ин-
валиднината им припаѓа уште и специален додаток
за неа и тугја помош во износ од 2.000.— динари
месечно, доколку таков инвалид не е сместен во
инвалидски дом или друга установа во која што има
нега и бесплатна издршка.

Член 3

Половината на полната инвалиднина од чл. 1 на
оваа уредба ја примаат војните воени инвалиди:

1. — кои што се службеници, намештеници, ра-
ботници или пензионери на државните, кооператив-
ните и другите јавни или приватни установи, претпри-
јатија и организации,

2. — кои што од вршење на ма каква самостојна
стопанска работа или инаку имаат постојан чист
приход во износ од 1.700 динари месечно;

3. — кои што се сместени во инвалидски домови,
колони, болници и други државни установи подол-
го од месец дена, дури се наоѓаат тамо.

Под чист приход се смета износот на даночната
основица смаен со издатоците на јавните дажбини.

Член 4

На вдовиците на лица загинали, умрени или не-
станати под опстојателствата од чл. 1 и 2 на Зако-
нот за војните воени инвалиди, како и на вдовиците
на умрени војни воени инвалиди од I до VII група
заклучно им припаѓа инвалиднина во месечен из-
нос од 1.200 динари, под услови наведени во чл. 13
Законот на војните воени инвалиди.

Под условите од чл. 3 на оваа уредба, вдови-
ците примаат половина инвалиднина од претход-
ниот стаз

Член 5

Покрај инвалиднината им припаѓа на војните
воени инвалиди и на вдовиците додаток на деца
во износ од 175 динари месечно, и тоа само во слу-
чај ако примаат полна инвалиднина.

Додатокот на деца припаѓа до навршените 17
години старост, односно кога се школуат до навр-
шените 23 години старост, а ако се потполно неспо-
собни за привредување дури трае таа неспособност.

На овој додаток немаат право:

а) кога е детето сместено во завод или дом, ка-
де што ужива бесплатна издршка;

б) кога детето прима стипендија или помош
која што изнесуе повеќе од 175 динари месечно;

в) кога детето има повеќе од 250 динари чист
месечен приход од сопствен имот или работа.

Додатокот на деца може да се ужива само по
еден основ

Член 6

Инвалиднина припаѓа и на деца од лицата на
загиналите, умрени или нестанатите под опстоја-
телствата од чл. 1 и 2 Законот на војните воени
инвалиди како и на децата умрени војни воени
инвалиди од I до VII група заклучно, кои што се
помлади од 17 години, а ако се школуат до навр-
шените 23 години, односно ако се потполно неспо-
собни за привредување дури трае таа неспособност,
и тоа:

за едно дете во месечен износ од 1.000 динари;
за секое натамошно дете инвалиднината се
позголемуе со по 200 динари месечно.

Половината на вкупната инвалиднина од претходниот став се исплатуе ако се сите деца обезбедени спрема прописите на чл. 3 оваа уредба.

Инвалиднината ја примаат децата само ако инвалиднината не ја прима вдовицата.

Член 7

Родителите на лица загинали, умрени или нестанати под опстојателствата од чл. 1 и 2 Законот за војните воени инвалиди, како и родителите на умрените војни воени инвалиди од I до VII група заклучно имаат право на инвалиднина под услов да се неспособни за привредуење и ако се сиромашна состојба, или се постари од 60 години и тоа:

ако се уживателите двата родители 1.200 динари месечно;

ако е уживател еден родител 1.000 динари месечно.

На родителите кои што во војната изгубиле две или повеќе деца оваа инвалиднина се зголеми со 20% за секое натамошно изгубено дете.

Инвалиднината им припаѓа на родителите само во случај ако загиналото, умреното или нестанатото лице односно умрениот војни воени инвалид не оставил фамилија, или ако оставил фамилија која што не ги ужива инвалидските припадности.

Член 8

На дедо и баба по таткото и мајката на лицата загинали, умрени или нестанати под опстојателствата од чл. 1 и 2 Законот за војните воени инвалиди како и на дедо и баба на умрените војни воени инвалиди од I до VII група заклучно им припаѓа инвалиднина под услов да се неспособни за привредуење и да се сиромашна состојба или ако се постари од 60 години и тоа:

ако се уживателите дедото и бабата 1000 динари месечно;

ако е уживател само еден од нив 800 динари месечно.

Првенство на прием на оваа инвалиднина имаат дедото и бабата по татко или по мајка кои што се грижеле за подигањето и воспитуењето на лицата од кои што го доведуват своето право, или нив овие лица ги издржуеле.

Инвалиднината припаѓа на дедото и бабата под услов да загиналото или нестанатото лице, односно умрениот војни воени инвалид не оставил фамилија ни родители, или ако оставил фамилија или родители кои што не ги уживаат инвалидските припадности.

Член 9

Како сиромашни лица се сметаат оние лица кои што плаќаат помалку од 200 динари на име годишен непосреден данок на доход.

За лице кое што е во задруга се зема оној данок кој што припаѓа на неговиот дел. Под задруга во смисла на оваа уредба се подразбира и заедница на живот и имот на таткото со синовите и кјерките.

Член 10

Вдовиците на лицата загинали, умрени и нестанати под опстојателствата од чл. 1 и 2 Законот за војните воени инвалиди, како и вдовиците на умрените војни инвалиди, кои што по оваа уредба не примаат инвалиднина, а немаат деца, имаат првенство на упослуење (чл. 20 Законот за војните воени инвалиди).

Вдовиците од претходниот став кои што имаат деца, имаат покрај првенството за упослуење право на доделуење земја (чл. 17 Законот за војните воени инвалиди) и на стопанско ојакнуење и други повластици (чл. 22 Законот за војните воени инвалиди).

Член 11

Децата на лицата на загиналите, умрените или нестанатите под опстојателствата од чл. 1 и 2 Зако-

нот за војните воени инвалиди, како и децата на умрените војни воени инвалиди од 17 до навршените 23 години старост, кои што по оваа уредба не примаат инвалиднина, имаат право на сите други врсти заштита под услови предвидени во Законот за војните воени инвалиди.

Член 12

Родителите на лица загинали, умрени или нестанати под опстојателствата од чл. 1 и 2 Законот за војните воени инвалиди, како и родителите на умрените војни воени инвалиди кои што по оваа уредба не примаат инвалиднина, имаат право на доделуење земја (чл. 17 Законот за војните воени инвалиди); помош во лечење (чл. 18 ст. 2 Законот за војните воени инвалиди) и стопанско ојакнуење и други повластици (чл. 22 Законот за војните воени инвалиди).

Член 13

На делото и бабата на лица загинали, умрени или нестанати под опстојателствата од чл. 1 и 2 Законот за војните воени инвалиди, како и на дедото и бабата на умрените војни воени инвалиди, кои што по оваа уредба не примаат инвалиднина, им припаѓа помош во лечење (чл. 18 Законот за војните воени инвалиди).

Член 14

Потребните кредити за исплатуење на инвалидските припадности по оваа уредба ќе се предвидуваат во буџетот на Министерството на народната одбрана.

Поблиски одредби за начинот на исплатуењето на инвалидските припадности по оваа уредба ќе пропишат министрите на социјалната политика на народните републики во согласност со министрите на народните републики.

Член 15

Поблиски напатствија за извршуење на оваа уредба ќе ги издава Министерот на народната одбрана.

Член 16

Оваа уредба влегуе во сила со денот на објавуењето во „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија“.

4 јули 1946 година

Белград

Претседател на Влада ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

399.

На основа овластуењето од чл. 10 ст. 1) Уредбата за ревизија дозволите за работа и ликвидацијата приватните кредитни претпријатија пропишуам

П РА В И Л Н И К

ЗА ПОСТАПКА НА ЛИКВИДАЦИЈАТА НА ПРИВАТНИТЕ КРЕДИТНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

1. Општи одредби

Член 1

По прописите на овој правилник ќе ликвидираат приватните кредитни претпријатија споменати во чл. 1 и 2 Уредбата за ревизија дозволите за работа и ликвидација на приватните кредитни претпријатија.

Член 2

Кредитното претпријатие во ликвидација го застапуваат пред судот и вон судот ликвидационите органи. Тие се овластени да го обвезуваат и потпишуваат на тој начин што кај неговиот назив ќе означат оти е во ликвидација и под тоа ќе ги стават своите потписи. Ако ликвидацијата ја спроведува ликвидационен одбор, кредитното претпријатие во ликвидација го обвезуваат и потпишуваат два члена од ликвидациониот одбор. Ликвидационите органи можат за извршувањето на одредените работи да овластат и други лица.

II. Поставување ликвидациони органи

Член 3

1) Спроведување ликвидацијата по прописите на овој правилник ќе му се довери на ликвидациониот одбор од три лица или на едно од кредитните претпријатија.

2) Ликвидационите органи ги одредува односно поставува и разрешува Министерот на финансите ФНРЈ по сослушувањето мислењето на министерството на финансите на народната република.

3) Ликвидациониот одбор од три лица го поставува Министерот на финансите ФНРЈ во смисла на претходниот став и тоа едно како свој претставник кој што е уедно и претседател на ликвидациониот одбор, второто како застапник на кредитното претпријатие а третото како застапник на поверителите.

4) Ликвидациониот одбор донесува свои одлуки на седничките седници со мнозинство на гласовите. Седниците се одржуваат спрема потреба а најмалку два пати месечно. За седниците се води записник.

Член 4

Министерот на финансите ФНРЈ по сослушувањето мислењето на министерството на финансите на народната република ќе им одреди со решение на ликвидационите органи награда од средствата на кредитното претпријатие при нивното одредување односно поставување.

Член 5

1) Отворањето на ликвидационата постапка по прописите на овој правилник, одредување односно поставување и разрешување ликвидациони органи ќе се запише во регистар на протоколациите односно во трговскиот регистар кај надлежниот народен суд на основа пријавата на Министерството на финансите ФНРЈ преку министерството на финансите на народната република.

2) Со уписот на ликвидационите органи во регистар на протоколациите односно во трговскиот регистар престануваат функциите на членовите од управниот и надзорниот одбор а и сите права и должности на старите ликвидатори, доколку кредитното претпријатие веќе се навогја во ликвидација, и прејдуваат на новопоставените ликвидациони органи.

3) Ако кредитното претпријатие има поставен делегат или управен орган или старател поставен макар од која власт, со уписот во регистар на протоколациите односно во трговскиот регистар престануваат нивните права и должности.

Член 6

Ликвидационите органи работат по напатствијата на Министерот на финансите ФНРЈ а под непосреден надзор на министерството на финансите на народната република

III. Постапка на ликвидацијата

Член 7

1) Ликвидационите органи се должни, штом ќе бидат одредени односно поставени, одлуката за ликвидација да ја објават во „Службениот лист ФНРЈ“. Ако ликвидацијата ја спроведува ликвидационен одбор, должен е да ги објави истовремено и имињата на членовите на ликвидациониот одбор. Ликвидацио-

ните органи истовремено ќе ги повикаат поверителите и должниците на кредитното претпријатие да, во рок од месец дена од денот на објавувањето, ги пријават своите побарувања односно долгувања на ликвидационите органи, доколку од расположивите книги односно другите документи не би можело да се состави точен список на сите поверители и должници.

2) Поверителите и должниците на кредитното претпријатие во ликвидација имаат право во рок од месец дена од денот на објавувањето одлуката за ликвидација во „Службениот лист ФНРЈ“, да ги проверат своите побарувања односно долгувања. По истекот на овој рок книжењата се сметаат веродостојни. Пролисите од овој став ликвидационите органи се должни да ги објават истовремено со објавата на одлуката за ликвидација.

3) Ликвидационите органи се должни без одлагање да ја известат надлежната управа оти кредитното претпријатие стапило во ликвидација.

Член 8

1) Ликвидационите органи веднага по стапувањето на должност ќе состават почетен ликвидационен биланс во вид на бруто биланс. На барање на ликвидационите органи членовите на последната управа должни се да соработуваат во составувањето на билансот.

2) Почетниот ликвидационен бруто биланс со образложувањето на поедини ставови ликвидационите органи ќе го достават преку министерството на финансите на народната република на Министерството за финансите ФНРЈ.

3) Ликвидациониот биланс има да биде составен спрема пропишаната еднообразна шема за кредитните претпријатија („Службен лист ФНРЈ“ бр. 2 од 4 јануари 1946 година односно татратка бр. 21 на посебното издание на „Службениот лист ФНРЈ“ — Сметковен план за кредитните установи со шемата на сметките на израмнувањата и сметката на загубите и добивките).

Член 9

Штом почетниот ликвидационен бруто биланс ќе биде составен, ликвидационите органи ќе пристапат кон оцената на активата спрема нејзината прометна вредност и можноста на наплатата. По извршената сцена на вредноста на активата, ликвидационите органи ќе состават нов биланс (реален) и ќе пристапат на уновчувањето на активата. Овој биланс заедно со планот за спроведување ликвидацијата, ликвидационите органи ќе го достават во рок од месец дена по завршениот ликвидационен бруто биланс преку министерството на финансите на народната република на Министерството на финансите ФНРЈ не прекинувајќи ја работата на уновчувањето активата.

Член 10

Кај ликвидацијата на осигурително претпријатие ликвидационите органи се должни да ја установаат состојбата на портфелите (на сите осигурувања во сила), по гранките и видовите на осигурувањата, а за осигурувања животот и соодветната математичка резерва, како и имотот кој што служи за нејзиното покријќје, и за тоа, штом оваа работа ќе ја завршат, ќе го известат Министерството на финансите ФНРЈ преку министерството на финансите на народната република. Со известајот ќе ги достават и списоците на сите осигурувања со потребните подаци, како и пресметката на математичката резерва и преглед на наменскиот имот. Од како Министерството на финансите ФНРЈ ќе донесе одлука за тоа на кое осигурително претпријатие ќе се пренесе портфелот, ликвидационите органи тој пренос ќе го извршат во што покус срок.

Член 11

1) Ликвидационите органи се должни во што покус срок да ги завршат текуќите работи, да ги

наплатат побаруењата и да го уновчат другиот имот од кредитното претпријатие.

2) Ликвидационите органи можат да заклучат нови работи само ако се истите неопходни за довршување несвршените работи започнати пред ликвидацијата.

Член 12

Ликвидационите органи должни се во срок од шест месеци да ја завршат ликвидацијата. Во исклучително оправдани случаи по предлог на ликвидационите органи, Министерот на финансите ФНРЈ ќе го продолжи овој срок.

Член 13

Во цел на уновчувањето на недвижностите од кредитното претпријатие ликвидационите органи ќе ги изложат овие на јавна продажка, така да почетната цена не смее да биде пониска од проценетата прометна вредност на недвижностите. Во случај недвижностите на јавна продажка да не можат да се уновчат, ликвидационите органи ќе побараат од Министерството на финансите ФНРЈ преку министерствата на финансите на народната република одобрење продавачката на недвижноста да можат да ја извршат преку слободна продажка.

Член 14

1) Ако кредитното претпријатие кое што ликвидира по прописите на овој правилник, пред отворањето постапката за ликвидација превзел некоја правна работа во поглед на својот имот на штета на своите поверители, ликвидационите органи се должни за тоа да го обавестат преку министерството на финансите на народната република Министерството на финансите ФНРЈ, кое што по ова ќе донесе одлука да ли ликвидационите органи ќе поведат постапка кај надлежните народни судови заради побигање на таа правна работа.

2) Ако ликвидационите органи утврдат оти управните органи на кредитното претпријатие пред отворањето на постапката за ликвидација извршиле во управувањето со работите на кредитното претпријатие некакво дело казниво по кривичните и другите прописи, должни се за тоа да го веднаг обавестат преку министерството на финансите на народната република Министерството на финансите ФНРЈ, кое што, ако најде оти делото постои, ќе поднесе пријава на надлежниот јавен обвинител.

Член 15

Ако акциите односно уделите на кредитното претпријатие не се потполно уплатени, ликвидационите органи од секој акционер односно уделничар ќе го наплатат неуплатениот дел во границите на нивната обвеза која што е одредена со закон и правила а уште не е исполнета.

Член 16

1) Од кога ќе ги свршат сите потребни работи ликвидационите органи ќе состават завршен ликвидационен биланс во кој што активата ја сочинува готовината и другите вредности кои што не можеле да се уновчат.

2) Завршниот ликвидационен биланс со предлог за исплата на поверителите ќе се достави преку министерството на финансите на народната република на Министерството на финансите ФНРЈ, кое што за тие предлози ќе донесе своја одлука во срок од месец дена по приемот. На основа одобрениот завршен ликвидационен биланс, ликвидационите органи ќе ги измират поверителите на кредитното претпријатие и по тоа акционерите односно уделничарите.

3) При составувањето списокот на обвези кои што имаат да се измират од средствата од ст. 1) на овој член, ликвидационите органи ќе ги распределат на поверителите по редот на исплатата од чл. 5 Уредбата за ревизија дозволите за работа и ликвидација на приватните кредитни претпријатија.

4) Остатокот на средствата од ст. 1) на овој член по измирувањето на сите поверители ќе се раздели на акционерите односно уделничарите спрема

нивните уплатени акции во смисла чл. 17 и 18 на овој правилник.

5) Ако кредитното претпријатие не е презадовжено а нема достаточни расположиви средства да ги исплати потполно своите поверители, ликвидационите органи можат да изработат предлог за нивното деломично измирување, придржувајќи се на прописите од чл. 5 Уредбата за ревизија дозволите за работа и ликвидација на приватните кредитни претпријатија, со тоа, поверителите конечно да се исплатат до свршетокот на ликвидацијата.

Член 17

1) Износите кои што поверителите не би ги подигнале пред бришењето на кредитното претпријатие во регистрот на протоколациите односно во трговскиот регистар, како и износот кој што преостанал за распределба на акционерите односно уделничарите, ќе се положи на надлежниот народен суд во депозит. Судот овие износи ќе ги исплати на лицето на чието име се положени а кај акциите односно уделите на лицето кое што ќе ја поднесе акцијата односно уделницата. Во овој случај судот таквата акција односно уделница ќе ја задржи и на неа ќе означат оти е исплатена, кому е исплатена и во кој износ.

2) Со исплатувањето акциите односно уделите како и на поверителите од ст. 1) чл. 18 на овој правилник не смее да се започне пред истекнувањето на една година дена од бришењето на кредитното претпријатие во регистрот на протоколациите односно во трговскиот регистар.

Член 18

1) Поверителите кои што на кредитното претпријатие не му биле познати а своите побарувања не ги пријавиле навремено до денот кога што е завршен ликвидационот биланс испратен на одобрење во смисла ст. 2) чл. 16 на овој правилник, ќе бидат измирани доколку дополнително ќе се пријават пред истекнувањето на година дена од денот на бришењето на кредитното претпријатие во регистрот на протоколациите односно во трговскиот регистар, од имотот кој што преостанал за распределба на акционерите односно уделничарите, и тоа во подн износ ако преостанатиот имот е поголем од вкупниот износ на нивните побарувања, инаку во сразмера меѓу преостанатиот имот и вкупниот износ на нивното побарување. Измирувањето се врши по истекнувањето на рокот од ст. 2) чл. 17 на овој правилник.

2) Конечно преостанатиот имот се дели, од кога ќе бидат измирани и поверителите од претходниот став, на акционерите односно уделничарите во сразмера меѓу овој конечно преостанат имот и уделниот износ на акцијата односно уделничката главница на кредитното претпријатие.

3) Распоредот на преостанатиот имот конечно преостанатиот имот во смисла ст. 1) и 2) на овој член го врши надлежниот народен суд кај кого е преостанатиот имот положен во депозит.

Член 19

1) Предлогот за бришење кредитното претпријатие во регистрот на протоколациите односно во трговскиот регистар ќе го става Министерството на финансите ФНРЈ преку министерството на финансите на народната република на надлежниот народен суд, а спрема извештајот на ликвидационите органи за завршената ликвидација.

2) Сите списанија и книги на кредитното претпријатие ликвидационите органи ќе ги остават на сигурно место кое што ќе го одреди надлежниот народен суд, а тие ќе се чуваат десет години.

IV. Ликвидација на банкарските односно осигурителните работи на кредитните претпријатија кои што вршат и други работи

Член 20

1) Ако кредитното претпријатие освен банкарски односно осигурителни врши и други работи,

а во општиот стопански интерес е да тоа и натаму ги врши тие други работи, може Министерството на финансите ФНРЈ по предлог на министерството на финансите на народната република да нареди ликвидација на банкарски односно осигурителни работи, и тоа на тој начин што банкарските односно осигурителните работи на дотичното кредитно претпријатие ќе се пренесат со соодветното покријке на кредитното претпријатие кое ќе го одреди Министерот на финансите ФНРЈ.

2) Ликвидацијата на банкарските односно осигурителните работи во смисла на претходниот став ќе ја спроведе управниот одбор на дотичното кредитно претпријатие под непосреден и постојан надзор на делегатот а по напатствијата на Министерството на финансите ФНРЈ, кои што ќе ги примат преку министерството на финансите на народната република. Делегатот го поставува Министерот на финансите ФНРЈ по сослушувањето мислењето од министерството на финансите на народната република.

V. Преодни одредби

Член 21

Пријавената и досудената војна штета не влегуе во ликвидациониот биланс. Потврдата за досудената војна штета ќе му се предаде на надлежниот народен суд. Ако од чистиот имот за исплатување поверителите кредитното претпријатие не можело во целост да ги исплати поверителите, ќе се приложи список на поверителите кој што е означена сумата на нивното побарување и исплатениот односно за исплата одредениот износ. Судот, кога потврдата за досудената војна штета ќе биде реализирана, ќе го распредели примениот износ на непотполно измирените поверители во смисла ст. 3) и 4) чл. 16 и ст. 1) чл. 18, а ќе ги исплати по истекнувањето рокот од ст. 2) чл. 17 на овој правилник.

VI. Завршни одредби

Член 22

Ликвидационата постапка по прописите на овој правилник не е ослободена од применувањето прописите за такси

Член 23

Потребни напатствија во врска со применувањето на овој правилник ќе дава Банковно-валутното одделение на Министерството на финансите ФНРЈ.

Член 24

Овој правилник влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија“.

VII бр. 12170

11 јули 1946 година

Белград

Министер на финансите,

Сретен Жујовиќ, с. р.

400.

На основа чл. 70 и 71 Законот за непосредните даноци пропишуам

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊАТА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ ЗАКОНОТ ЗА НЕПОСРЕДНИТЕ ДАНОЦИ

Член 1

Точката 17 на членот 14 Правилникот за извршување Законот за непосредните даноци, со кое што е пропишано обвезно набавување на даночните книжки од страна на работниците и намештениците, се укинува.

Член 2

Точката 1 на членот 23 Правилникот за извршување Законот за непосредните даноци се менува така да новиот текст гласи:

„Данок по IV група не плаќаат установи кои што вршат јавна служба. По предлог на Министерот на финансите, Владата ФНРЈ ќе провизије кои установи ќе се сметаат за установи кои што вршат јавна служба. Под израз оти данокот по IV група не го плаќаат установите кои што вршат јавна служба треба да се разбере, оти споменатите установи се ослободени од плаќањето данокот на сите свои приходи без оглед на врстата и природата на изворот од каде овие приходи потекнуваат. Спрема тоа, од вакви установи не ќе се наплатува во текот на годината ни данок по одбиток на приходи кои на овој данок подлежат“.

Член 3

Овој правилник влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија“.

V бр. 6605

9 јули 1946 година

Белград

Министер на финансите,

Сретен Жујовиќ, с. р.

401.

Како е констатирано да осигурителните претпријатија за трошкови употребуваат во извесни случаи дури и преку половина на вкупниот износ кои што го наплатат на име премии, со што без сомнение — ако би се тоа продолжило — се доведуваат во опасност интересите на осигураниците и ја угрозува самата институција на осигурувањето, на основа членот 32 Законот за уредување и работење на кредитниот систем, издавам

Н А Р Е Д Б А

ЗА МАКСИМИРАЊЕ ТРОШКОВИТЕ КАЈ ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

1) Вкупните месечни трошкови од работењето на осигурителните претпријатија не смеат да изнесуваат повеќе од 30% на вкупниот месечен инкасо. —

Објаснување:

а) Под вкупни месечни трошкови се подразбираат сите издаци во врска со осигурителните работи во еден месец, како на пр. платите на чиновниците вклучувајќи ги наградите и додаците и т. н., платите на аквизиторите, вклучувајќи ги наградите и додаците, провизиите, даноците и таксите (не оние кои што се платени во односниот месец туку кои што отпаѓаат на тој месец), ватрогасниот допринос, социјалните доприноси, патните трошкови, кириите за просториите, осветлувањето, огреот и сл. Кириите и трошковите околу зградите, (подразбирајќи под нив и даноците на зградата) не влегуваат во оваа калкулација.

б) Под вкупен месечен инкасо се подразбира вкупниот реален (не на база консигнации) инкасо во текот на месецот по одбитокот уделите на реосигурувачите во премиите а по додавање провизијата примена од реосигурувачите.

2) Прилагодувањето на трошковите кои прописот под 1) има да се изврши во рок од 3 месеци, така разликата меѓу досегашниот процент на трошковите и процентот од 30% секој месец да се смали за една третина.

За извршувањето на оваа наредба ќе се грижи
Отсекот за осигурителните установи на Министер-
ството на финансите ФНРЈ, кој што по потреба и
ќе ги објаснува неговите одредби.

VII бр. 12138
10 јули 1946 година
Белград

Министер на финансите,
Сретен Жујовиќ, с. р.

402.

На основа членот 42 Законот за уредување и ра-
ботење на кредитниот систем а во смисла на членот
7 Законот за валоризација и членот 6 Законот за
регулирање предвојните обвези, издавам

НАРЕДБА

ЗА ЗАКЛУЧУВАЊЕ ГОДИШНИТЕ СМЕТКИ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

I. — Сите осигурителни претпријатија должни
се до 1 август 1946 година да заклучат и да му до-
стават на Министерството на финансите ФНРЈ
своите сметки за 1945 година (сметка на израмнување
и сметка на загубите и добивките). При тоа, покрај
односните постоечки прописи, важи и следното:

1) Осигурителните претпријатија, кои што вршат
работи на осигурување животот, привремено матема-
тичката резерва и резервата за исплата на стасаните
а неликвидираните предвојни осигурувања на живо-
тот во овие свои годишни заклучни сметки ќе ги
вносат во износот рамен на вредноста која што на-
менскиот имот ја има после валоризацијата на инве-
стициите по Законот за валоризација односно после
пресметувањето на предвојните и окупациските обве-
зи (побарувања) по Законот за регулирање предвој-
ните обвези и по Законот за курсевите за повла-
чување окупациските пари.

2) Зајмовите по полици на предвојните осигу-
рувања на животот нема да се внесуваат во заклучните
сметки, како воопшто да не постојат.

3) Резервата за исплата стасаните и неликвиди-
раните окупациски осигурувања на животот ќе се
искажува посебно, по курсот на замената на окупа-
циските пари.

II. — Оваа наредба не се однесува на осигури-
телните претпријатија кои што се навојгаат во ли-
квидација, нити на Државниот завод за осигурување
и реосигурување.

III. — Напатствија потребни за извршување на
оваа наредба ќе дава Банковно-валутното одделение
на Министерството на финансите ФНРЈ.

VII бр. 12000
9 јули 1946 година
Белград

Министер на финансите,
Сретен Жујовиќ, с. р.

ОДЛИКОВАНИА

ПРЕЗИДИУМОТ

на Народната скупштина на Федеративната
Народна Република Југославија

по предлог на Претседателот на Владата и Ми-
нистерот на народната одбрана, Маршалот на Југо-
славија Јосипа Броз-Тито

решил

да се за особени заслуги за народ одликуат

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД Ш РЕД:

водници: Чокардиќ Т. Гојко, Чолиќ Л. Никола,
Ѓордаш Ш. Никола, Чубра Д. Михајло, Чубрић М.

Томо, Чучник Ј. Винко, Чулић Ј. Леко, Ђаковић Љ.
Милан, Ђаковић В. Милан, Ђелдун И. Анђело, Ђеле-
ковичи А. Фрањо, Ђерић Р. Илија, Ђукелић С. Спасо,
Ђукић С. Боро, Ђурић М. Ратко, Ђерић Д. Ђоко, Игња-
товић М. Милан, Игњатовић М. Живорад, Илибашкић
М. Раде, Илић К. Душан, Илић Ц. Јово, Илић Ј.
Владимир, Иванчевић С. Петар, Иванић М. Бранко,
Иванић Д. Мићо, Иваниш П. Никола, Иванковић Н.
Анте, Ивановић М. Јанко, Ивановић Ж. Радован, Ива-
новић Л. Остоја, Извић С. Милан, Извоковић Б. Сава,
Ивошевић П. Милош, Јагер И. Фрањо, Јаглица Д. Ми-
лан, Јагровић Д. Раде, Јајић Р. Андрија, Јакчић Н.
Антон, Јакоичић Ј. Ладко, Јакоповић А. Јосип, Ја-
ковљевић С. Игњат, Јаковљевић Ј. Милан, Јакшић П.
Милан, Јалшевац Л. Антун, Јамник А. Иван, Јанчић
С. Никола, Јандрић И. Миливој, Јанус Д. Јован, Јан-
зекловић М. Франц, Јањанин М. Петар, Јањатовић Љ.
Милан, Јарић Б. Миладин, Јарић С. Милан, Јелац
В. Лука, Јеличић В. Мићо, Јерић М. Милорад, Јерић
С. Станко, Јерковић Б. Слободан, Јерман К. Франц,
Јевтић М. Ђорђе, Јоцковић В. Душан, Јокић С. Јо-
ван, Јовановић М. Дико, Јовичић С. Драго, Јовић Н.
Илија, Јовић Ж. Никола, Јозиповић И. Мате, Јуретић
Ј. Иван, Јуричев И. Мишо, Јурић М. Паско, Јурић С.
Стено, Јуришевић И. Јоко, Јуришић В. Бранко, Ју-
ришић Ј. Ивица, Јурјевић И. Миљенко, Јурковић Т.
Рафаело, Јазић С. Живојин, Јисац М. Мартина, Ју-
кић Ј. Драго, Јајев А. Марко, Наранчић С. Јован,
Недељковић Д. Здравко, Недовић С. Јагош, Недовић
П. Вукосав, Ненадовић Душан, Никчевић М. Ново,
Николић М. Милија, Николић С. Момир, Николић Д.
Петар, Нинић Ј. Јосип, Нишевић Ј. Јоко, Новаковић
П. Ђука, Новаковић Љ. Милан, Новић Б. Светозар,
Новковић М. Милош, Нушиновић В. Химзо, Обра-
довић К. Обрад, Оклешин Ф. Леополд, Радловић П.
Милан, Рујевић Ј. Јован, Шајнић Ј. Јоко, Шилар А.
Јоко, Шмац Л. Адолф, Шмон Ф. Август, Шурин Д.
Вилим, Удовчић И. Иван, Улаковић Х. Салко, Укли-
чић П. Ђуро, Ускоковић С. Бранко, Угур И. Милка,
Јајц Ј. Јанез, Јупанчић Ј. Драго, Јагар Ј. Јанез и
Алић И. Мирко;

мл. водници: Ација И. Илија, Албјанић Т. Бла-
гоје, Анђелковић Ц. Мирко, Анголек Ј. Иван, Арам-
башкић И. Дмитар, Церар Ф. Франц, Чампа Ј. Иван,
Чаргоња С. Винко, Чарман М. Леополд, Чавић Ж.
Бошко, Чеховић Ј. Алојз, Чибич Милош, Чолић Ј.
Перо, Чер М. Иван, Чер М. Јосип, Чубрић Б. Стево,
Чучковић М. Никола, Чућак С. Бранко, Чуѓаљ Н. Сто-
јан, Ђурић М. Јован, Ђикановић Б. Милош, Ђицало
С. Раде, Ђорђевић П. Благоје, Ђукановић М. Ђоко,
Ђуриновић Љ. Никола, Ђурић Л. Драган, Ђуричевић
С. Милан, Ђурић Ф. Јован, Ђурић Д. Реља, Ђуринец
М. Јосип, Ђурковић Љ. Божић, Ђурић М. Мило-
ван, Илибашкић П. Благоје, Илић В. Добросав, Илић
Б. Гојко, Илић Г. Василије, Илић Н. Анте, Интихар
А. Милка, Иванчевић Р. Петар, Иванишевић Н. Јово,
Ивановић Ј. Мишо, Ивањек А. Јулиус, Ивић М. Владо,
Ивошевић Р. Никола, Јагодић Љ. Пајо, Јакић Ј. Пе-
тар, Јаковљевић М. Иван, Јаковљевић М. Мирко, Јак-
шић В. Драго, Јакшић Ј. Здравко, Јакуш А. Драгу-
тин, Јамбрек П. Валент, Јањушевић Д. Василије, Ја-
стребинац С. Стјепан, Јакић Ј. Иван, Јефтимић К.
Коста, Јејичић И. Иван, Јејичић П. Марко, Јеленц В.
Франц, Јелерчић Ј. Јожеф, Јелић Д. Радисав, Јелу-
шић Е. Антон, Јерин А. Миха, Јерковић С. Драго,
Јежина И. Анте, Јочић И. Јоко, Јојић Ј. Мићо, Јоко-
вић Љ. Марко, Јовановић С. Раде, Јовановић Ж.
Срећко, Јовановић М. Војин, Јовичић С. Љубо, Јур-
чић А. Фрањо, Јуретић П. Мијо, Јурић Ш. Анте, Јур-
ковић Ш. Анте, Јутранић М. Тони, Наградић С. Или-
ја, Натлачен Ф. Мартин, Ненадић Т. Петар, Нена-
довић Д. Проко, Николић Л. Душан, Николић П.
Илија, Нишевић П. Милош, Новак А. Иван, Новако-
вић И. Ђуро, Новаковић Р. Мирко, Новаковић О. Ни-
кола, Новаковић С. Перо, Новаковић М. Никола, Ра-
јачић Д. Никола, Урсић А. Винко и Узелац С. Петар;

десетари: Абрамовић М. Иван, Ацић Ј. Ђуро, Агрић А. Јозе, Антић А. Таса, Черемлић П. Славко, Чеп Ј. Јосип, Чорак М. Дане, Чубер Ј. Филип, Илинич Ј. Душан, Иванчић Ј. Антон, Иванетић И. Иван, Јакомин А. Антон, Јанеш Л. Милан, Јанежић А. Лало, Јанковић Н. Милош, Јарчов В. Перо, Јеловац Ђ. Дамјан, Јоканић В. Лука, Јонић М. Иван, Јордан А. Антон, Јурас М. Гојко, Јуретић Б. Мило, Јурић С. Миле, Ном Ј. Јожеф, Новалић М. Хусеин и Узелац А. Димитрије;

Абалић М. Мато, Абрам А. Бенедик, Абрам Ј. Иван, Абрамовић Б. Пајо, Абуна Ј. Јожа, Аћимов В. Ново, Аћимовић С. Млађен, Аћимовић Ј. Радомир, Адровић М. Мехо, Ацић Д. Мићо, Ацић Д. Жарко, Агановић А. Халим, Ајдер Ш. Ђураћ, Ајдук Ф. Анђелко, Ајстер М. Миха, Алајица Н. Миле, Алексић Р. Раде, Алексић П. Жарко, Алич И. Јожеф, Аљиновић Ј. Марин, Амброзић Е. Рнго, Амброж И. Мирко, Амброжић Ј. Јакоб, Амброжић А. Јоже, Андољшек А. Јоже, Андран Ј. Иван, Андрашевић И. Карло, Андрић П. Андрија, Андријашевић В. Даворин, Анђелковић В. Бранко, Анђелковић Б. Петруш, Анђелковић В. Владимир, Антанасијевић П. Димитрије, Антица Н. Бартул, Антић С. Љубомир, Антоловић Ф. Милан, Анточело Ј. Јосип, Антуновић С. Слободан, Арх А. Јанез, Архар Ј. Иван, Аризановић М. Бошко, Арнаут П. Јово, Арсић Ђ. Видоје, Атанасковић Р. Предраг, Атанасковић М. Владимир, Аушић В. Јоже, Авбеш Ф. Павел, Абрамовић М. Гавра, Чадонја П. Дмитар, Чахук И. Јанко, Чанак Н. Раде, Чавић Ј. Марко, Чавић М. Перо, Чех Ј. Едвард, Чех Л. Леополд, Чехуљић К. Никола, Чејван С. Мехмед, Чекелиш П. Миле, Челевић П. Вајо, Челица М. Лука, Челић М. Данило, Чернетић М. Миха, Чернич Н. Јоже, Чернигој И. Иван, Чернигој И. Иван, Чифа Ј. Пане, Чиланшевић О. Мехмед, Чилина И. Вицко, Чипар С. Јосип, Чизмић Ј. Филип, Чорић М. Гојко, Чосић Ј. Никола, Чож Ј. Јоже, Чрнић М. Матија, Чрнигој Ј. Стане, Чрнига Н. Станко, Чрв А. Франц, Чубрило Д. Јован, Чудина А. Иван, Чугаљ М. Драган, Чулибрк М. Перо, Чурковић И. Марко, Чук Д. Данило, Ђаип Ј. Неђо, Ђаклић Т. Милован, Ђаковић Л. Дмитар, Ђаковић Л. Драган, Ђаковић О. Мите, Ђачетић Б. Ђоко, Ђалић П. Ђуро, Ђокић Ц. Милован, Ђорић Д. Драги, Ђорић К. Стеван, Ђукановић М. Јелена, Ђукановић Л. Мирко, Ђукић М. Бошко, Ђукић П. Буда, Ђукић Р. Илија, Ђукић Т. Иван, Ђукић Д. Јово, Ђукић С. Никола, Ђукић М. Ристо, Ђукић Ј. Симо, Ђумић Р. Милан, Ђумић М. Срђан, Ђорђевић М. Драгољуб, Ђуран Н. Јово, Ђурасиновић В. Милан, Ђурчин Ј. Арсенија, Ђурчић М. Душан, Ђурђевић М. Драгомир, Ђурђевић Л. Никола, Ђурђевић С. Петар, Ђурђић М. Митар, Ђурчић С. Перо, Ђурић Ђ. Јован, Ђурић Ј. Јован, Ђурић Б. Милан, Ђуришић Ј. Никола, Ђуришић Р. Марија, Ђуровић К. Милош, Ђуровић Б. Милутин, Ђуровић Ђ. Радосав, Ђбришевић Х. Идриз, Ђинићовић Ј. Богдан, Ђдризовић А. Шемседин, Ђилибашић Ђ. Милош, Ђилић П. Душан, Ђилић С. Илија, Ђилић О. Јосип, Ђилић М. Милорад, Ђилић Д. Младо, Ђилић М. Сава, Ђиховић М. Ђуро, Ђинић П. Мухарем, Ђивац Т. Лука, Ђивац И. Петар, Ђипавец Ф. Франц, Ђисаковић Х. Хусеин, Ђистварић И. Мирко, Ђистварић Н. Иван, Ђиванчевић С. Миле, Ђиванчић И. Иван, Ђиванчић Ф. Јоже, Ђиванешић Ј. Мато и Ђиваневић Ј. Божидар;

десетари: Иванковић Д. Милан, Иванов К. Димитар, Ивановић М. Милосав, Ивановић М. Милош, Ивановић С. Трајко, Ивановић М. Стево, Ивановски Т. Благоја, Ивањек К. Стјепан, Ивчић Б. Душан, Ивчић П. Васо, Ивец Ф. Антон, Ивец А. Мирко, Иветић П. Бранко, Иветић Ђ. Илија, Иветић Н. Никола, Иветић М. Слобода, Иветић С. Слободан, Ивица М. Иван, Ивичек Ф. Мијо, Ивичевић И. Милутин, Изковић П. Божко, Изковић Ј. Петар, Изковић Д. Томо, Јаблан М. Филип, Јачов П. Ђуро, Јадрић А. Марин, Јагодић М. Пајо, Јајић И.

Душан, Јакелић А. Павло, Јакхела А. Јоже, Јакир Н. Анте, Јакончић А. Алојз, Јакопец А. Винко, Јакоповић И. Иван, Јакоповић Ј. Јосип, Јакош Ј. Александар, Јаковац К. Јоле, Јаковљевић Р. Миодраг, Јаковљевић П. Мирко, Јаковљевић Д. Радивој, Јаковљевић М. Симо, Јакша М. Алојз, Јакшић Р. Јандре, Јакшић Ј. Огњен, Јакшић Р. Сретен, Јакус Б. Кајо, Јакуш Ј. Кајо, Јамер Ј. Славко, Јано М. Мартин, Јанчић Р. Мане, Јандрић Б. Стојан, Јанићијевић М. Живојин, Јанко Ф. Карол, Јанковић Ј. Драган, Јанковић Б. Лазо, Јанковић Н. Мирко, Јанша Ј. Франц, Јањанин М. Павло, Јањанин М. Стојан, Јањић С. Тодор, Јањошевић Т. Стево, Јањушевић К. Милета, Јарц Ј. Лазо, Јаридић М. Мирко, Јарнец А. Стјепан, Јаснић А. Данте, Јазбец Ј. Винко, Јазић Л. Јово, Јечменица М. Никола, Јелача М. Милан, Јефтанић Ш. Максим, Јефтић О. Стево, Јефтић М. Војислав, Јефтинић М. Александар, Јелаш И. Јово, Јелчић И. Живко, Јелен К. Симон, Јеленц Ф. Цветко, Јеленчић Ш. Антон, Јеленчић С. Стјепан, Јеленић Ј. Леополд, Јеличић И. Бранко, Јеличић М. Бранко, Јеличић Н. Станко, Јелић Ј. Иван, Јелић С. Јово, Јелић Л. Милан, Јелићкар А. Антон, Јеловац Б. Петар, Јенстреле А. Јожеф, Јерцог И. Вид, Јоргић И. Стево, Јеричевић А. Никола, Јерин Р. Гојко, Јерина М. Иван, Јеркан А. Симун, Јерковић И. Анте, Јерковић М. Анте, Јерковић С. Иван, Јерковић Ф. Марко, Јерковић П. Саво, Јерман И. Иван, Јерончић А. Мијо, Јесих Ј. Матија, Јевић Н. Стево, Језерчић М. Тадија, Јокановић М. Божо, Јоксимовић Р. Манојло, Јергић С. Петар, Јошић Б. Јово, Јовановић Ж. Швејо, Јовановић М. Драгољуб, Јовановић М. Драгиша, Јовановић М. Јован, Јовановић М. Михајло, Јовановић П. Милинко, Јовановић Д. Милош, Јовановић Ђ. Нико, Јовановић И. Никола, Јовановић М. Сава, Јовановић С. Саво, Јовановић Ј. Шпиро, Јовановић В. Жарко, Јовановић С. Милан, Јоветић Ј. Марко, Јовичић М. Душан, Јовичић Б. Лазо, Јовичић Р. Ранко, Јовичић С. Радо, Јовичић Ђ. Совро и Јовић С. Јован

Бр. 126

30 март 1946 година

Београд

Секретар,

М. Перунчић, с. р.

Претседател,

др. И. Рибар, с. р.

ОД ЗЕМСКИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 27 од 3 јули 1946 година објавува:

Правилник за организацијата и работата на Биолошкиот институт во Сарајево;

Напатствие за продавањето на шумските производи од државните шуми;

Напатствие за еднообразното спроведување Уредбата за поништување сведочанствата стечени за време на окупацијата во Државните и приватните средни школи бр. 18402 од 22 октомври 1945 година.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 32 од 3 јули 1946 година објавуе:

Правилник за извршување Уредбата за евиденција и контрола на сите градежни претпријатија на Народната Република Србија;

Напатствие од Министерот на финансите на Народната Република Србија за примена на Уредбата за регулирање припадностите на државните службеници на Србија.

Во бројот 33 од 6 јули 1946 година објавуе:

Правилник за одредување количини на белите жита кои што поедини притежатели на истите се обврзани да ги испорачат на државата во смисла „Уредбата за откупот на житариците за економска 1946/47 година“, и за количините кои што на тие стопанства остануат на слободно располагање;

Напатствие за извршување прописите на Правилникот за одредување количини на белите жита кои што поедини притежатели на истите се обврзани да ги испорачат на државата во смисла Уредбата за откуп житарици за економска 1946/47 година, и за количините кои што на тие стопанства остануат на слободно располагање;

Решење на Министерот за градежите на Народната Република Србија за измена називите на каналите на територија од Автономната покраина Војводина;

Решење на Земскиот уред за цените на бонбони на територија на Народната Република Србија;

Решење на Земскиот уред за цени за начин на продавачка туларските производи на територија на Народната Република Србија.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У НАРОДНОЈ РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

„Службени лист Аутономне покрајине Војводине у Народној Републици Србији“ во бројот 26 од 5 јули 1946 година објавуе:

Напатствие за пресметање службените патни трошкови;

Напатствие за дополнителна регистрација на занаетските заведенија.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 12 од 1 јули 1946 година објавуе:

Правилник за обликот и големината на штампаните и печатите на власта и установите на Народната Република Црна Гора, за назив на власта и текстот на нив;

Правилник за организација на здравствена служба по детските домови;

Правилник за вршење откуп на волната во економска 1946 година на територија на Народната Република Црна Гора.

Правилник за измена Правилникот за работа и администрација на државните апотеки;

Одлука на Министерот за внатрешните работи на Народната Република Црна Гора за одредување матичарските подрачја на територија на Народната Република Црна Гора;

Пословник за работа на работничките повереници на територија на Народната Република Црна Гора.

Решење за одредување цени за штампарски работи на територија на Народната Република Црна Гора;

Решење за покачување цените на дрвената граѓа во Подгорица на име подвозни трошкови од Јабуча — Матешево до Подгорица;

Решење за покачување цените на дрвената граѓа во Никшиќ на име подвозни трошкови од Његовугје до Никшиќ.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“, службен лист на Народната Република Хрватска во бројот 88 од 4 јули 1946 година објавуе:

Дисциплински правила за учениците на средните трговски школа на Народната Република Хрватска. Во бројот 89 од 6 јули 1946 година објавуе:

Решење за отворање едноразредна основна школа во Секиришкје, околица Крапина;

Решење за отворање Одељето за дубинско бушење при Државната средишна занаетска школа во Загреб;

Решење за изземањето на произвођачко-продавачките цени на украсните предмети на занаетската произвођачка од нормирањето на цените.

Измена решењето за височината на наплата за лимарските и инсталатерските работи и услуги на подрачјето на Народната Република Хрватска.

„Народне новине“ службениот лист на Народната Република Хрватска, во бројот 90 од 9 јули 1946 година, објавуат:

Закон за обвезна поправка и довршување жилишните згради;

Закон за укинување Законот за Земската контролно-сметковна комисија од 8 септември 1946 година;

Закон за Земската банка на Хрватска;

Закон за овластување Владата на Народната Република Хрватска за донесување уредби за обнова земјата и народното стопанство;

Закон за овластување Владата на Народната Република Хрватска за донесување прописи за располагање со жилишните и работните простории и за уредување жилишните односи;

Уредба за пензионисање и установување правото на пензија на службениците од бившите бановини, покраини, области, жупанији, градови и општини и нивни установи на подрачјето на Народната Република Хрватска;

Правилник за извршување Уредбата за откуп житариците во економска 1946/47 година;

Напатствие за извршување собирниот буџет на Народната Република Хрватска за 1946 година.

СОДРЖАЈ:

	Страна
397. Указ за прогласување санаториумите Голник и Тополшница (Словенија) за установи од општодржавно значење — — —	657
398. Уредба за инвалидски припадности — — —	657
399. Правилник за постапка на ликвидацијата на приватните кредитни претпријатија — — —	658
400. Правилник за измени и дополнувањата Правилникот за извршување Законот за непосредните даноци — — — — —	661
401. Наредба за максимирање трошковите кај осигурителните претпријатија — — — —	661
402. Наредба за заклучување годишните сметки на осигурителните претпријатија — — —	662

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“ — Белград, Бранкова 20. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Мајке Јевросиме 20. — Штампана на Државна штампарија, Белград